

## СОДРЖИНА

“Воздухопловна безбедност и перформанси” Работилница во Скопје ..... 1

Охрабрувачки напредок во однос на транспонирањето на легислативата за SES ..... 1

Подигање на капацитетот на NSA .. 2

Календар на активности ..... 3

Благодарност ..... 3

## ОБЈАВЕНО ОД ISIS



ISIS програмата има намера да им помогне при поврзувањето помеѓу националните воздухопловни навигациски мрежни инфраструктури и услуги и да ја потпомогне имплементацијата на правилата и стандардите за Единствено европско небо во југоисточна Европа.

Конечната проценка на степенот на усвојување и имплементација на легислативата за SES ќе се спроведе во рамките на оваа Програма.

ISIS Programme Secretariat  
Rue des Pierres 48

1000 Brussels - Belgium  
**Tel:** +3225020159

**Email:** [jvg@integra.dk](mailto:jvg@integra.dk)

## Воздухопловна безбедност и перформанси – Работилница на ICAO/IPS



Учесникот и домаќин г. Дејан Мојсоски–Директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Р. Македонија изјави: “глобалниот процес на воздухопловната интеграција е главна движечка сила за развој на воздушниот сообраќај и безбедносните прашања кои се многу важни во оваа ера на зголемен воздушен сообраќај”.

Повеќе од 20 учесници од 6 држави и 2 организации присуствуваа на ICAO/IPS Работилницата за воздухопловна безбедност и перформанси, која се одржа во Скопје од 1-3 Март 2011.

Главните цели на оваа Работилница беше да се одблизу да се истражат одредбите на воздухопловната безбедност и перформанси на ЕУ, без разлика дали се од регулаторна или советодавна природа. Јасната цел е да се обезбеди усогласен кон управувањето со безбедноста во регионите на SEE.

Работилницата - организирана во соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија - во голема мерка беше интерактивна и учесниците ја изразија нивната поддршка за воспоставување на Безбедносна култура за корисниците на ISIS

За повеќе информации посетете ја: [www.isisprogramme.com](http://www.isisprogramme.com)

## Охрабрувачки напредок во однос на транспонирањето на легислативата за SES

Последниве неколку месеци беа обележани со охрабрувачки напредок во однос на транспонирањето на легислативата на ЕУ во однос на Единствено европско небо во националните правни системи на корисниците на ISIS.

На билатералната средба и телеконференциите кои IPS ги спроведува уште од почетокот на

*"Значителен успех е забележан во однос на транспонирањето на SES "*

*2011г., сите демонстрираа позитивна импулс во напорите за транспозиција од страна на корисниците на ISIS.*

Соодветно на тоа, се чини дека ISIS корисници се на добар пат да ги исполнат поставените цели од акционите планови за транспозиција на SES во првата половина на 2011 година.

Продолжува на страна 2

Значителен успех е забележан во однос на транспонирањето на SES кај сите кориснички на ISIS.

IPS ќе продолжи да ги поддржува корисниците на ISIS при транспозицијата на легислативата за SES во текот на следниве месеци, со цел да поттикнат донесувањето на понатамошните мерки на транспозиција и да се обрне внимание на какво било несовпаѓање со правото на ЕУ кое што може да биде идентификувано.

Извонредните резултати кои што се веќе постигнати со корисниците на ISIS формираат цврста основа за иден напредок.

Сепак, голем предизвик останува дури и по завршувањето на транспонирањето на првите пакет одредби за SES.

Сите барања и функциите кои произлегуваат од правото на ЕУ треба да бидат целосно спроведени на национално ниво и треба да се обезбеди соодветна распределба на надлежности и ресурси. Програма на ISIS силно придонесува за остварување на оваа цел преку своите проекти за подигање на капацитетот на NSA.

Сè на сè, IPS се радува на продолжувањето на плодната соработка воспоставена со корисниците на ISIS во областа на транспонирањето на SES. За било какви предлози или желби во врска со Проектот за транспонирање на ISIS, не двоумете се да не контактирате.

---

**За повеќе информации во врска со Проектот за транспозиција и идните активности, Ве молиме да се обратите на:**

**Mr. Kristian SIPILÄINEN**  
([ks@integra.dk](mailto:ks@integra.dk))

---

## Проект за подигнување на капацитетот на NSA

Проектот за подигнување на капацитетот сега се фокусира на обезбедување обуки на соодветниот персонал на NSA од корисниците на ISIS.



По двете општи обуки за "Прирачникот за NSA" (октомври 2010) и "Проценка на промените на ATM системите" (ноември 2010) IPS одлучи да обезбеди билатерални обуки за следниве прашања:

- Прилагодување на локално ниво на Прирачникот за NSA, каде поддршката е насочена кон промените на соодветната документација и процедури на NSA;
- Локална поддршка за проценка на промените на ATM системите, каде што поддршката се состои од реална проценка на доказите обезбедени од страна на ANSP.

Билатералните обуки се специјално дизајнирани за секој корисник на ISIS, со цел да одговори на прашања кои се најпогодни за нив и да ја поддржи NSA онаму каде поддршката им е најпотребна.

IPS веќе спроведува извесен број на билатерални обуки и го идентификува напредокот кој е постигнат од страна на корисниците на ISIS. IPS ќе продолжи да ја поддржува оваа активност врз основа

на областите идентификувани заедно со корисниците на ISIS.

Делото е во тек во врска со финализирањето на водство во однос на NSA процедурите, кои ќе бидат доставени до ISIS корисници за прилагодување на локално ниво.

Каде напредокот е забележан и поздравен, значајни чекори сепак треба да бидат преземени со цел целосно спроведување на првиот пакет на SES.

Затоа, корисниците на ISIS се поттикнуваат да обезбедат идеи, барања и повратни одговори за проектот како и за можните проблеми со кои се сретнале со цел во иднина да се подобри квалитетот на дадената поддршка.

Ве молиме да ги погледнете упатувањата кон обуките во "План на состаноци и настани 2011".

## Истражување на квалитетот и исполнување на барањата

Во 2010, IPS разви проценка на комуникацијата и квалитетот како дел од комуникациската стратегија на ISIS програмата, поконкретно во врска со евалуацијата на каналите за комуникација кои се користат за обезбедување на информации на нивните корисници, како и за важноста на настаните (обуки, работилници) организирани од страна на неколку проекти со многу позитивни резултати.

До крајот на април 2011, IPS има намера до корисниците на ISIS да дистрибуира електронски истражување за квалитетот и исполнување на барањата со цел оценување на вкупното мислење за ISIS програмата во смисла на поддршката обезбедена од отпочнувањето на втората фаза на Програмата.

Добиените информации исто така ќе имаат голем придонес кон:

- ISIS консултациите со корисниците, кои треба да се одвиваат на крајот на јуни 2011, и има цел отворено да се расправа со сите членови на ISIS за постигнувањата на Програмата.
- Управното тело на ISIS, кое што треба да се состане на 7 септември 2011.

## План на состаноци и настани 2011

### Април

**Билатерална посета на NSA во Р. Македонија**  
11-15 април  
Скопје, Р. Македонија

**Состанок за транспозиција со Р. Македонија**  
12-13 април  
Скопје, Р. Македонија

### Мај

**Билатерална посета на NSA во Црна Гора**  
09-13 Мај  
Подгорица, Црна Гора

### Јуни

**Билатерална посета на NSA во Босна и Херцеговина**  
30 мај - 3 јуни  
Сараево, Босна и Херцеговина

**Работилница за интероперабилност**

7-8 јуни  
Брисел, Белгија

### Септември

**Состанок на Управното тело**  
7 септември  
Хрватска

### Ноември

**Основен курс за АТСО запознавање**  
14-25 ноември  
Wangen bei Dubendorf, Швајцарија

**За повеќе информации контактирајте не:**

ISIS Programme Secretariat Rue des Pierres 48

1000 Brussels - Belgium

**Tel:** +3225020159

**Email:** [jvg@integra.dk](mailto:jvg@integra.dk)

## Благодарност:

Секретаријатот на програмата ISIS би сакала да им се заблагодари на Агенцијата за цивилно воздухопловство на Р. Македонија за подготвувањето

на Работилницата за воздухопловна безбедност и перформанси; исто така им се заблагодарува и на вредниот придонес на ICAO инструкторите:

г. Elkhan Nahmadov, г. Nicolas Rallo и г. Leyla Suleymanova (од Регионалната канцеларија во Парис).